



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 6 февруари 1976  
С к о п ј е  
Број 3 Год. XXXII

Претплатата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 12 дин. Жиро сметка 40100-601-128

18.

Врз основа на член 7 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ**

Член 1

Во Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодбите за промена на затечените цени на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 41/72), во членот 5 ставот 1 се менува и гласи:

„Учесниците во склучувањето на спогодбите се производителите и купувачите на производите односно вршителите на услугите и корисниците на услугите, за оние производи и услуги за кои со посебен пропис е пропишана мерка на непосредна општествена контрола на цените — задржување на цените на затечено ниво“.

Член 2

По членот 9 се додава член 9а, кој гласи:

„Ако во склучената спогодба основ за зголемување на цените на производите било зголемување на цените на тие производи при увозот, односно извозот, или зголемување на цените на сировините што се користат за производството на производите на кои се однесува спогодбата, и доколку по денот на влегувањето во сила на спогодбата дојде до намалување на тие увозно-извозни цени, односно на цените на сировините, производните организации на здружениот труд се должни да извршат соодветно намалување на цените на кои се однесува спогодбата и за новите цени да му достават ценовник на Републичкиот завод за цени.“

Ако производните организации на здружениот труд не извршат намалување на цените од став 1 на овој член, директорот на Републичкиот завод за цени може да го запре натамошното применување на цените од спогодбата и тие цени да ги врати до нивото пред денот на влегувањето во сила на спогодбата.

Доколку производната организација на здружениот труд не изврши намалување на цените според став 1 од овој член, разликата во цената ќе се смета како неоправдано остварена имотна корист.

Производните организации на здружениот труд се должни да го известуваат Републичкиот завод за цени за секое намалување на увозно-извозните цени, односно на цените на сировините од став 1 на овој член“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2481/2  
16 декември 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

19.

Врз основа на членот 36-б од Законот за организација на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/65, 50/68, 51/68, 15/70 и 58/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА**

Член 1

Во Одлуката за давање кредити од средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница („Службен весник на СРМ“, бр. 11/75), во членот 6 износот од 10.000.000 динари се заменува со износ од 17.900.000 динари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2674/2  
22 декември 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

20.

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за извршување на кривичните санкции („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73), Извршниот совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ШТО ИМААТ КАРАКТЕР НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОЛЖНОСТИ ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ВО ТЕТОВО**

Член 1

Со оваа одлука се определуваат работните места на определени должности во казнено-поправна установа и Воспитно-поправниот дом во Тетово на кои тежината на работите и посебните услови под кои тие се вршат, битно влијаат врз намалувањето на работната способност.

## Член 2

Како работни места што имаат карактер на определени должности во казнено-поправна установа и воспитно-поправниот дом се сметаат:

1. управител;
2. заменик или помошник управител;
3. психолог;
4. социјален работник;
5. наставник за општо и стручно образование кој има својство на работник во казнено-поправна установа и воспитно-поправен дом;
6. референт за хемиско-техничка заштита;
7. фотограф — дактилоскопер;
8. магационер во затворениот дел на казнено-поправна установа и воспитно-поправниот дом;
9. домаќин во затворениот дел во казнено-поправна установа и воспитно-поправниот дом;
10. готвач во затворениот дел во казнено-поправната установа и воспитно-поправниот дом;
11. бербер во затворениот дел во казнено-поправната установа и воспитно-поправниот дом.

## Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на работните места на определени должности во казнено-поправни установи и воспитно-поправен дом на кои тежината на работите и посебните услови под кои тие се вршат битно влијаат врз намалувањето на работната способност („Службен весник на СРМ“, бр. 41/73).

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 12-2716/1

29 декември 1975 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

## 21.

Врз основа на член 3 и 19 од Законот за републичките совети („Службен весник на СРМ“ бр. 27/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ И ЧЛЕНОВИ НА ОВОЈ СОВЕТ ОД РЕДОТ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ, НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ**

1. За претседател на Републичкиот совет за прашања на општественото уредување се именува д-р Трајче Грујоски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

2. Членови на Републичкиот совет за прашања на општественото уредување, определени од органите и организациите што учествуваат во работата на Советот се:

Мито Мицајков, потпретседател на Собранието на СРМ, од Собранието на СРМ,

Љупчо Арсов, член на Претседателството на СРМ, од Претседателството на СРМ,

д-р Владимир Митков, член на Извршниот совет, од Извршниот совет на Собранието на СРМ,

Сервет Салиу, секретар во Извршниот комитет на Претседателството на ЦК СКМ, од Сојузот на комунистите на Македонија,

Милан Панчевски, член на Секретаријатот на Претседателството на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, од Сојузот на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија,

Кицо Нонковски, потпретседател на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија, од Сојузот на синдикатите на Македонија,

Живко Трајковски, секретар на Стопанската комора на Македонија, од Стопанската комора на Македонија.

3. За членови на Републичкиот совет за прашања на општественото уредување од редот на општествените, научните и стручните работници се именуваат:

1. Ариф Аго, главен уредник на „Бирлик“ — Скопје,

2. Борче Атанасовски, секретар во Градскиот комитет на СКМ — Скопје,

3. Велимир Гиновски, директор на Хемиско-електрометалуршкиот комбинат „Југохром“ — Јегуновце,

4. Евгени Димитров, редовен професор на Правниот факултет во Скопје,

5. Владо Муратовски, претседател на Извршниот совет на Собранието на град Скопје,

6. Методија Петровски, претседател на Собранието на општината Куманово,

7. д-р Стрезо Стрезовски, вонреден професор на Правниот факултет во Скопје,

8. д-р Иво Пухан, редовен професор на Правниот факултет во Скопје,

9. д-р Синиша Спасов, виш предавач на Економскиот факултет во Скопје,

10. м-р Драган Ташковски, директор на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања — Скопје,

11. инж. Милан Џајковски, директор на Основната организација на здружен труд „Алумина“ — Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2803/1

2 декември 1975 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

## 22.

Врз основа на член 3 и 21 од Законот за републичките совети („Службен весник на СРМ“ бр. 27/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И ЧЛЕНОВИ НА ОВОЈ СОВЕТ ОД РЕДОТ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ, НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ**

1. За претседател на Републичкиот совет за стопански развој и економска политика се именува Васил Туцаров, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

2. Членови на Републичкиот совет за стопански развој и економска политика, определени од органите и организациите што учествуваат во работата на Советот се:

Марија Вакалова, потпретседател на Собранието на СРМ, од Собранието на СРМ,

д-р Ксенте Богоев, член на Претседателството на СРМ, од Претседателството на СРМ,

д-р Горѓи Цаца, член на Извршниот совет, од Извршниот совет на Собранието на СРМ,

д-р Душан Вељковиќ, секретар во Извршниот комитет на Претседателството на ЦК СКМ, од Сојузот на комунистите на Македонија,

Васил Димовски, член на Секретаријатот на Претседателството на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, од Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија,

Мемет Нурединовски, член на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија, од Сојузот на синдикатите на Македонија,

— Никола Нича, потпретседател на Стопанската комора на Македонија, од Стопанската комора на Македонија.

3. За членови на Републичкиот совет за стопански развој и економска политика од редот на општествените, научните и стручните работници, се именуваат:

1. Костадин Аврамчев, генерален директор на Работната организација за производство на полиестер „ХЕМТЕКС“ — Скопје,

2. инж. Трајко Апостоловски, член на Делегацијата на Собранието на СРМ, во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ,

3. Ванчо Здравев, директор на Сложената организација на здружен труд „ИНТЕКС“ — Скопје,

4. Јаким Ивановски, претседател на Извршниот совет на Собранието на општината Битола,

5. инж. Нанче Илиевски, помошник на генералниот директор на Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје,

6. Икмет Кривца, директор на Фабриката за килими „Новост“ — Дебар,

7. Андон Макрадули, гувернер на Народната банка на Македонија,

8. д-р Круме Михајлов, вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје,

9. д-р Јован Стојановски, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје,

10. инж. Христо Христоманов, директор на план и анализа во Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Скопје,

11. д-р Митра Шароска, вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2804/1  
2 декември 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

23.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија инж. Драги Трајановски, досегашен ополномоштен министер за економски работи во Амбасадата на СФРЈ во Њу Делхи, сметано од 27. 12. 1975 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-34/1  
29 декември 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

24.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува од должност потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи Александар Отљански, поради остварување право на пензија, сметано од 31 декември 1975 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-33/1  
29 декември 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

25.

Врз основа на член 39 став 1 алинеја 3 од Законот за здравствен надзор над прехранбените продукти и над предметите за општа употреба („Службен весник на СРМ“, бр. 29/73), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НАД ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОДУКТИ И НАД ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

I

Во Решението за определување здравствени организации за вршење испитување на здравствената исправност над прехранбените продукти и над предметите за општа употреба („Службен весник на СРМ“ бр. 43/75) во точката I став 2 се додава нова потточка 7 која гласи:

„7. Медицински центар — Струмица“  
Во истата точка во ставот 3 се брише потточката 4.

II

Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 06-01-1073  
21 јануари 1976 година  
Скопје

Републички секретар  
за здравство и социјална  
политика,  
Јездимир Богдански, с. р.

26.

Врз основа на член 14 од Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за изградба на електроенергетски објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 38/75), републичкиот секретар за финансии, во согласност со републичкиот секретар за индустрија и трговија, донесува

## П РА В И Л Н И К ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО, УПЛАТУВАЊЕТО И ВРАКАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА

### Член 1

Пресметувањето, уплатувањето и враќањето на здружените средства за финансирање изградбата на електроенергетските објекти се врши на начин определен со Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за изградба на електроенергетски објекти (Законот) и овој правилник.

### Член 2

Како обврски што се намируваат на товар на деловниот фонд, во смисла на член 2 од Законот, се:

- задолжителниот заем за стопанско недоволно развиените републики и САП Косово; и
- средствата за заеднички резерви.

### Член 3

Издвоените средства основните организации на здружениот труд ги уплатуваат со поднесувањето на завршната сметка.

Средствата од претходниот став се уплатуваат на посебна сметка кај Стопанската банка — Централа — Скопје (Банката) и тоа: одделно за средствата од деловниот фонд, а одделно за средствата од фондот за заедничка потрошувачка.

### Член 4

Од здружените средства, Банката им одобрува кредити на крајните корисници според одлука на Собранието од членот 9 од Законот.

Банката со корисниците на кредитите склучува договор.

### Член 5

Здружените средства, Банката ќе им ги враќа на основните организации на здружениот труд, почнувајќи од 1 јануари 1983 година.

### Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 06-2801/1

27 јануари 1976 година

Скопје

Републички секретар  
за финансии,  
**Ристо Филиповски, с. р.**

## 27.

Уставниот суд на Македонија оценувајќи ја уставноста и законитоста на Анексот кон Самоуправната спогодба за регулирање на меѓусебните права и обврски за стекнување и распределба на доходот и распределба на средствата за лични доходи, други лични примања, заедничка потрошувачка и материјални трошоци на делот на вработените во работната заедница (застапниците) кои личниот доход го остваруваат по учинок усвоен од работниците на Заедницата за осигурување на имоти и лица „Македонија“ во Скопје, во ноември 1974 година по одржаната јавна расправа на 20 ноември 1975 година донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВА членот 14 од Анексот кон Самоуправната спогодба за регулирање на меѓусебните права и обврски за стекнување и распре-

делба на доходот и распределба на средствата за лични доходи, други лични примања, заедничка потрошувачка и материјални трошоци на делот на вработените во работната заедница (застапниците) кои личниот доход го остваруваат по учинок — усвоен во ноември 1974 година од работниците на Заедницата за осигурување на имоти и лица „Македонија“ во Скопје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Заедницата за осигурување на имоти и лица „Македонија“ во Скопје на начин определен за објавување на општите акти.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 25/75 од 18 јуни 1975 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 14 од означениот анекс во точката 1 на ова решение, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и со ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73).

4. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во оспорениот член од анексот кон самоуправната спогодба не се предвидени посебни основи и мерила за учеството на застапниците во распределбата на личните доходи по основот минат труд кои личниот доход го остваруваат по учинок.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија на секој работник согласно со начелото на распределба според трудот му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Исто така според ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд на работникот му припаѓа личен доход сразмерно со резултатите од неговиот труд и со личниот придонес што го дал со својот тековен и минат труд и со тоа придонел за зголемување на доходот во основната организација и на вкупниот општествен доход. При тоа Судот смета дека не му е спротивно на Уставот и на законот наградувањето на застапниците да се врши на посебен начин. Меѓутоа во таков случај треба да биде предвидено учество во распределбата на личните доходи на тие работници и по основот минат труд.

Поради тоа што со оспорениот член 14 од анексот кон самоуправната спогодба не е предвидено застапниците да учествуваат во распределбата на личните доходи и по основот минат труд, Судот утврди дека овој член од Анексот кон Самоуправната спогодба не е во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и со ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 25/75  
20 ноември 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
**д-р Асен Групче, с. р.**

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

42.

Врз основа на член 9 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 30, став 1, точка 9, и член 40, став 1, точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основните заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавеното мислење од собранијата на основните заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите од здружениот труд на здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1976 ГОДИНА**

#### Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1976 година се определува во височина од 7,50% од личниот доход и другите примања во која се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита — од 2,50%, и
- стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување — од 5,00%.

#### Член 2

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во височина од 0,50%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход. Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по стапка од 0,50% пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработените по договор за дело од бруто основицата.

#### Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во височина од 20% од нето личниот доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките, односно тарифата на придонесот определени во член 1 и 2 од оваа одлука.

#### Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е, при уплатата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство, на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основицата и периодот за кој се пресметува и уплатка придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесот не го пополни налогот-уплатницата согласно одредбите од претходниот став, службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општествено-ното книговодство.

#### Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 5594

29 декември 1975 година

Прилеп

Собор на даватели на услуги,  
Претседател,

**д-р Светозар Кузманоски, с. р.**

Собор на работници — корисници  
на услуги,  
Претседател,

**Ристо Апостолоски, с. р.**

Собрание на општинската заедница

Претседател,

**Пандо Бачаноски, с. р.**

43.

Врз основа на член 9, 18 став 2 и член 25 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 30, став 1, точка 9 и член 40, став 1, точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавено мислење од собранијата на основните заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услугите и Соборот на делегатите — даватели на услугите, на 29 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА**

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдува височината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година за подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

## Член 2

Земјоделските осигуреници го плаќаат придонесот за здравствено осигурување и тоа:

а) за задолжителните видови на здравствена заштита:

— 3,90% од катастарскиот доход и 26,00 динари паушал за секој осигурен член од домаќинството — за осигурениците што имаат сопствена земја,

— 143,00 динари паушал по домаќинство и по 26,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците што немаат сопствена земја;

б) за правата на здравствена заштита над задолжителните видови што самостојно ги утврдува Заедницата:

— 2,10% од катастарскиот доход и по 14,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците што имаат сопствена земја,

— 77,00 динари паушал по домаќинство и по 14,00 динари паушал по секој член на домаќинството — за осигурениците што немаат сопствена земја.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 5595  
29 декември 1975 година  
Прилеп

Собор на даватели на услуги,  
Претседател,  
д-р Светозар Кузманоски, с. р.

Собор на земјоделци — корисници  
на услуги,  
Претседател,  
Стојан Мојсоски, с. р.

Собрание на општинската заедница  
Претседател,  
Пандо Бачаноски, с. р.

## 44.

Врз основа на член 25 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 30, став 1, точка 9 и член 31, став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основните заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничка седница на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и правата од здравственото осигурување за лица вработени кај приватните работодавци на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а за кои со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување не се утврдени основници.

## Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на правата од ова осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци, претставува договорениот личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот, кој не може да биде помал од:

— 1.280,00 динари за неквалификувани работници;

— 1.500,00 динари за полуквалификувани работници;

— 1.800,00 динари за квалификувани работници;

— 2.300,00 динари за висококвалификувани работници;

— 1.280,00 динари за домашни помошнички.

Основниците се утврдени во нето износ.

## Член 3

За учениците во училиштата за средно образование, кои покрај училишната изведуваат и практична настава во работната организација на здружениот труд, или кај приватниот работодавец, основница за остварување правата од здравственото осигурување претставува наградата што ја прима.

Оваа основница не може да биде помала од:

— 200,00 динари за ученици од прва година;

— 300,00 динари за ученици од втора година;

— 400,00 динари за ученици од трета година;

— 500,00 динари за ученици од четврта година.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основниците за пресметување и плаќање придонесите на здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци бр. 4153 од 1 јули 1974 година.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 5596  
29 декември 1975 година  
Прилеп

Собор на даватели на услуги,  
Претседател,  
д-р Светозар Кузманоски, с. р.

Собор на корисници — работници,  
Претседател,  
Ристо Апостолоски, с. р.

Собрание на општинската заедница  
Претседател,  
Пандо Бачаноски, с. р.

## 45.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 12 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 11 и 30, став 1, точка 15 и член 56 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ВРШЕЊЕТО НА СТРУЧНИТЕ, ФИНАНСИСКИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАБОТИ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

#### Член 1

Во Одлуката за обезбедување вршењето на стручните, финансиските и административните работи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп („Службен весник на СРМ“, бр. 34/74), глава V. се менува и истата ќе гласи:

„Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година до донесување на Статутот и другите општи акти на Заедницата и на работната заедница на Стручната служба, но најкасно до 31 декември 1976 година“.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година. Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 5597

29 декември 1975 година  
Прилеп

Претседател,  
Пандо Бачаноски, с. р.

### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

46.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Штип, на заедничката седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1976 ГОДИНА

#### Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1976 година се определува во височина од 7,25% од бруто личниот доход и другите примања, во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита — од 2,80%;

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување — од 4,45%.

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести, за организациите на здружениот труд и други корисници што се распоредени во областа 0 и 9 од номенклатурата, се определува во височина од 0,50% од бруто личниот доход.

Тарифата за здравственото осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести за организациите на здружениот труд и други корисници што се распоредени во областа од 1 до 8 од номенклатурата, се определува во височина од 0,50% од остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доходот.

#### Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружениот труд (деташирани работници) се определува по стапка во височина од 20% од утврдната основа што ја претставува:

— просечниот нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што претходи на годината во која работникот е испратен во странство;

— за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година, како основа се зема исплатениот просечен нето личен доход во матичната организација од претходната година на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник.

Основиците од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконтација.

По завршната сметка утврдените основици се применуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено спрема претходната година.

#### Член 3

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на заводите за вработување на паричниот надоместок на привремено безработните лица и на уживателите на пензија се определува на 10,13% од нето примањата.

За лицата пријавени во заводот за вработување основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува просечниот износ на име паричен надоместок на привремено безработните лица во времето за кое се плаќа придонесот за здравствено осигурување.

Ако во времето кога се плаќа придонесот за здравствено осигурување основицата не може да се определи на начин утврден во претходниот став бидејќи не се исплатува надомест на привремено безработни лица, како основица за пресметување на придонесот служи основицата во која последен пат е пресметан придонесот за здравственото осигурување.

#### Член 4

За лица кои работат по договор за дело, ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа по стапка од 0,70% од исплатениот надомест.

#### Член 5

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Општинската заедница, основицата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стапки, односно според тарифата пресметана за примена на нето личниот доход, односно примањата.

Пресметувањето на стапките и на тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во нето износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по другите стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници вработени во работните организации.

**Член 6**

Обврзникот за уплата на придонесот е должен, согласно член 105 од Законот, при уплата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основниците и на периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата согласно со одредбите од став 2 на овој член, службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

**Член 7**

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, со Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип и други општи акти на Општинската заедница.

**Член 8**

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство за 1975 година, број 04-5/2 од 27 декември 1974 година („Службен весник на СРМ“, бр. 2/75).

**Член 9**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 04-9/7

29 декември 1975 година

Штип

Претседател,  
**Тодор Барбареев, с. р.**

47.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТНИОТ ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО**

**Член 1**

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ за 1976 година се плаќаат и тоа:

1. за ученици во стопанството односно за ученици во училиштата за квалификувани работници, за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или кај приватниот работодавец — во износ од 15,00 динари за несреќа на работа и заболување од професионални болести;

2. за лица кои учествуваат во организирани јавни работни акции, а кои на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — во износ од 61,00 динари, од кои:

— 21,80 динари — на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита,

— 35,10 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување,

— 4,10 динари — за несреќа на работа;

3. за уживатели на постојана државна помош дадена од страна на бившите президенти на народните собранија или од страна на Извршниот совет — во износ од 61,00 динари, од кои:

— 23,70 динари — на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита,

— 37,30 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување;

4. за членовите на семејствата на југословенските државјани во странство, кои не се здравствено осигурени по прописите на земјата во која работат или според меѓународна спогодба, а пред стапување во работен однос во странство имале живеалиште на територијата на оваа заедница, во износ по член од 61,00 динари од кои:

— 23,70 динари — на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита,

— 37,30 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување;

5. за лица кои учествуваат на младински работни акции кои по прописите за инвалидско осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност — во износ од 61,00 динари, од кои:

— 21,80 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување,

— 35,10 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување,

— 4,10 динари — на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

6. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука и логорување — во износ од 15,00 динари на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

7. за лица припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита, за време на извршување задачите на територијалната одбрана — во износ од 15,00 динари на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

8. за ученици во средните училишта и студенти во вишите и високите школи, факултети, уметнички академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата — во износ од 15,00 динари и тоа само на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

9. за лица кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира заводот за вработување — во износ од 20,00 динари, и тоа само на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

10. за лица кои работат помалку од половината од полното работно време — во износ од 30,00 динари и тоа само на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

11. за лица припадници на доброволните организации на противпожарната заштита — во из-



нос од 15,00 динари, и тоа на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести.

#### Член 2

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица надвор од работниот однос осигурени по Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението, број 04-5/3 од 27 декември 1974 година („Службен весник на СРМ“, бр. 2/75).

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 04-9/8  
29 декември 1975 година  
Штип

Претседател,  
**Тодор Барбаресев, с. р.**

#### 48.

Врз основа на член 18, став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО ОСНОВ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ, ПРЕВОЗНИЦИ, АДВОКАТИ, СВЕШТЕНИЦИ И КОЛПОРТЕРИ**

#### Член 1

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување и за остварување на правата по основ на здравственото осигурување на самостојните занаетчии, самостојните угостители, превозници и адвокати, служи даночната основица (личниот доход) од самостојно вршење на стопанска дејност утврдена за претходната година, со тоа што таа основица се смета како аконтација за тековната година.

За самостојните занаетчии, самостојните угостители, превозници и адвокати на кои не им се утврдува даночна основица, а данокот го плаќаат во годишен паушален износ како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување служи годишниот паушален износ на данокот од самостојно вршење на стопанската дејност во тековната година, со тоа што основицата на придонесот за здравствено осигурување не може да изнесува помалку од минималниот личен доход во Републиката утврден со посебни прописи за тековната година.

#### Член 2

Ако даночната основица (личниот доход) од самостојна занаетчиска дејност, угостителска дејност, превозничка дејност и адвокатската дејност е утврдена за дел од календарска година, основицата на осигурувањето се утврдува според таа даночна основица (личен доход).

Ако даночната основица (личниот доход) од самостојна занаетчиска, угостителска, превозничка и адвокатска дејност не е утврдена, како основица за плаќање на придонесот и определување на правата по основ на здравствено осигурување привремено ќе се смета најниската основица на осигурување од член 1 став 2 на оваа одлука, со тоа што конечно утврдување на основицата на осигурување ќе се изврши кога ќе се утврди даночната основица (личниот доход) од самостојното вршење на дејноста.

#### Член 3

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување и за остварување правата по основ на здравствено осигурување на свештениците и колпортерите ќе служат утврдените основици со договорот за пензиско-инвалидското осигурување.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 04-9/9  
29 декември 1975 година  
Штип

Претседател,  
**Тодор Барбаресев, с. р.**

#### 49.

Врз основа на член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1976 ГОДИНА**

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување на лица вработени кај приватните работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението не е утврдена основица за придонес.

#### Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци основицата ја сочинува личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи:

— за неквалификувани работници	1350,00	динари
— за полуквалификувани работници	1550,00	„
— за квалификувани работници	1750,00	„
— за висококвалификувани работници	2000,00	„

#### Член 3

За ученици во стопанство, односно ученици на училиштата за квалификувани работници, за кои покрај училишната настава се изведува и прак-

тична настава во работната организација или кај приватниот работодавец е наградата што ја прима но не помалку од следните износи:

— за прва година	150,00 динари
— за втора година	250,00 „
— за трета година	350,00 „

#### Член 4

За домашните помошнички основицата ја сочинува личниот доход договорен меѓу работодавецот и домашната помошничка, но не помалку од минималниот личен доход утврден со посебни прописи за тековната година.

#### Член 5

Доколку основиците утврдени во член 2 од оваа одлука се под минималниот личен доход, основиците ќе се утврдат во височина на минималниот личен доход утврден со посебни прописи за тековната година.

#### Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 04-10/8 од 5. 10. 1973 година.

#### Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 04-9/10

29 декември 1975 година

Штип

Претседател,

Тодор Барбареев, с. р.

### 50.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 29 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЛНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОЈ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА 1976 ГОДИНА**

### I

1. Стапката на придонесот од катастарскиот доход на земјоделците се определува во височина од 11% во кој се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита — од 7%;

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови — од 4%.

2. Паушалниот придонес по осигуреник изнесува 22,00 динари и тоа:

— 13,60 динари — на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита;

— 8,40 динари — на име придонес за правата од здравственото осигурување над задолжителните видови.

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување по 85,00 динари по член годишно, од тоа:

— 57,00 динари — на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита;

— 28,00 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови.

### II

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стапката на придонесот и катастарскиот доход и паушалниот придонес по осигуреник за здравствено осигурување на земјоделците за 1975 година, под број 04-5/8 од 27 декември 1974 година („Службен весник на СРМ“, бр. 3/1975 година).

### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 04-9/11

29 декември 1975 година

Штип

Претседател,

Тодор Барбареев, с. р.

### 51.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ**

### I

На осигурениците, кои здравствено се осигурени по Законот и самоуправните општи акти на Заедницата, им припаѓа право на помош и спрема за секое новородено дете и тоа:

1. на осигуреник — жена;

2. на осигуреник — маж во случај на породување на неговата брачна другарка која е осигурена како член на неговото семејство;

3. на осигуреник — за случај на породување на било кое женско лице кое е осигурено како член на неговото семејство.

Помош за новородено дете припаѓа и во случај на породување на женско лице на семејството на кое му е обезбедена здравствена заштита поради тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужување односно дослужување на воениот рок.

Помош и спрема за секое новородено дете припаѓа и:

1. за дете родено во рок од 300 дена од денот на смртта на осигуреникот односно од денот на разводот на бракот со осигуреникот од кого се изведува тоа право;

2. за дете на осигуреник родено надвор од брак, ако татковството е утврдено врз основа на признание или со правосилна судска пресуда;

3. за усвоено дете на возраст од 6 месеци на живот, ако за тоа дете претходно не е исплатено помош.

### II

Височината на помошта за спрема на секое новородено дете изнесува 285 динари.

## III

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на износот на помошта за спрема на новородено дете, број 04-5/6 од 27 декември 1974 година.

## IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 04-9/13  
29 декември 1975 година  
Штип

Претседател,  
**Тодор Барбареев, с. р.**

## 52.

Врз основа на член 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА**

## I

При остварување на здравствената заштита во друго место надвор од подрачјето на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување, осигурените лица имаат право да ги користат средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во патничкиот и втора класа воз во железничкиот сообраќај.

За извршеното патување на начин одреден во претходниот став, на име трошоци за патување на осигуреното лице се исплатува износ во височина на стварните трошоци.

## II

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

- 60 динари — на подрачјето на СРМ;
- 70 динари — ако се упатува во Скопје;
- 80 динари — ако се упатува во место надвор од територијата на СРМ;
- 120 динари — ако се упатува во други републички и покраински центри.

За деца до 15 годишна возраст се исплатува надоместок за исхрана и сместување за време на патување и престој во височина од 50% од износите определени во претходниот став.

## III

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување од точка II на оваа одлука се исплатува во полн износ во случај кога патувањето и престојот

трае подолго од 12 часа односно во височина од 50% од пропишаниот износ во случај кога патувањето и престојот трае над 8 до 12 часа.

Кога патувањето и престојот трае помалку од 8 часа, надоместокот на трошоците за исхрана и сместување не се исплатува.

## IV

Со денот на применувањето на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за износот на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита, број 04-5/5 од 27. 12. 1974 година.

## V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 04-9/14  
29 декември 1975 година  
Штип

Претседател,  
**Тодор Барбареев, с. р.**

## 53.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА**

## Член 1

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица изнесува:

— за лица до 1 годишна возраст	900 динари
— за лица од 1 до 7 годишна возраст	1000 „
— за лица од 7 до 14 годишна возраст	1100 „
— за лица над 14 годишна возраст	1400 „

## Член 2

Ако посмртните остатоци на осигуреното лице се превезуваат од местото каде што настапила смртта до местото на живеење заради закоп, износот од членот еден на оваа одлука се зголемува до височината на стварните трошоци според тарифата за превоз на посмртните останки во јавниот сообраќај.

Кога осигурено лице умре во странство, а превозот поради закоп се изврши во Југославија, надоместокот од претходниот став се зголемува за 50%.

## Член 3

Надоместокот за закоп на осигурени лица надвор од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, се исплатува според одлуката на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување каде што се врши закопот на осигуреното лице, ако тоа е поповолно за него.

## Член 4

Во случај на смрт на осигуреник, на членот на семејството му припаѓа надоместок на посмртна помош, во височина на еднократен износ од основот за надоместокот на личниот доход од претходната година.

Посмртната помош припаѓа на членовите на семејството, ако умреното лице ги издржувало до неговата смрт.

## Член 5

Ако закопот на осигурено лице го изврши работна или друга организација, на истата и припаѓа надоместок на трошоците за закоп во височина предвидена во членот 1 до 3 на оваа одлука.

## Член 6

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице, број 04-5/7 од 27 декември 1974 година.

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 04-9/15

29 декември 1975 година

Штип

Претседател,

Тодор Барбареев, с. р.

54.

Врз основа на член 36 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС НА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИ ЛЕКОВИ ЗА 1976 ГОДИНА**

## Член 1

На име учество во трошоците за користење на издадените лекови, освен лековите за чија примена е потребно непосредна интервенција на стручен здравствен работник, осигурените лица плаќаат 3,40 динари по издаден лек во аптеките и друга здравствена организација на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, без оглед на цената на чинењето на лекот.

## Член 2

За издадените лекови од Медицинскиот центар — Штип и Градската аптека „Хигија“ — Винаца, покрај учеството од членот 1 на оваа одлука, осигурениците ќе плаќаат и по 0,30 динари за изградба и опрема на аптекарски простор.

## Член 3

За издаден лек за задолжителните видови на здравствена заштита осигурените лица не го плаќаат учеството од членот 1 и 2 на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 04-9/16

29 декември 1975 година

Штип

Претседател,

Тодор Барбареев, с. р.

55.

Врз основа на член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на сите собори на Собранието, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА АКОНТАЦИОНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР ВО ШТИП И ЗДРАВСТВЕНАТА СТАНИЦА — ВИНИЦА ЗА 1976 ГОДИНА**

## Член 1

Утврдените цени во Ценовникот на услугите при Медицинскиот центар — Штип и Здравствената станица — Винаца за 1976 година се зголемуваат во просек за 10%.

## Член 2

Снабдувањето со лекови од аптеките на Медицинскиот центар — Штип, аптеката на Здравствената станица — Винаца и Градската аптека „Хигија“ — Винаца ќе се врши на следниот начин:

1. за секој издаден готов лек на рецепт ќе се исплатува аптекарска услуга од 4,00 динари;
2. за секој изготвен и издаден магистрален лек ќе се исплатува аптекарска услуга од 8,00 динари;
3. на работни организации при набавка на лекови и завоеан материјал ќе им се засметува аптекарска услуга од 30% од вредноста;
4. на основните организации на здружениот труд при Медицинскиот центар — Штип ќе им се засметува аптекарска услуга од 10% од вредноста.

## Член 3

Зголемувањето врз основа на оваа одлука претставува аконтација и истото ќе се засметува при конечното утврдување на цените за 1976 година.

## Член 4

Одредбите во постојниот ценовник по однос на утврдување маржа, кои се спротивни на оваа одлука, престануваат да важат.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 04-9/17

29 декември 1975 година

Штип

Претседател,

Тодор Барбареев, с. р.

56.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението и член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Штип, на заедничка седница на сите собори на Собранието, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ВИНИЦА

##### Член 1

За подрачјето на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца се формира Лекарска комисија.

Седиштето на Лекарската комисија е во Винаца.

Лекарската комисија работи двапати во месецот.

##### Член 2

Лекарската комисија ги врши работите од надлежност на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца.

Лекарската комисија е составена од три члена — претседател и два члена и ист број заменици.

##### Член 3

Административно-техничките работи на Комисијата ги врши Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

##### Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 04-9/23  
29 декември 1975 година  
Штип

Претседател,  
**Тодор Барбареев, с. р.**

57.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението и член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на сите собори на Собранието, одржана на 29 декември 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ВИНИЦА

##### Член 1

За членови на Лекарската комисија за подрачјето на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца се именуваат:

1. д-р Милица Павлова, за претседател,
2. д-р Јован Манчевски, за член,
3. д-р Здравко Тодоров, за член.

За заменици на членовите на Лекарската комисија се именуваат:

1. д-р Велин Јованов,
2. д-р Јован Душковски,
3. д-р Ванчо Органџиски.

##### Член 2

Наградата за работата на членовите на Лекарската комисија се утврдува со посебна одлука.

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 04-9/23

29 декември 1975 година

Штип

Претседател,  
**Тодор Барбареев, с. р.**

#### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРИВА ПАЛАНКА

58.

Врз основа на член 42, став 1, точка 21 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Куманово („Службен весник на СРМ“, бр. 4/73), Извршниот одбор му предлага на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на својата седница одржана на 29 декември 1975 година, да донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРИВА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ — МАРТ 1976 ГОДИНА

##### Член 1

Се одобрува привременото финансирање за потребите на Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка за периодот јануари — март 1976 година.

##### Член 2

До донесување и утврдување на финансискиот план на Стручната служба на Заедницата на здравството и здравственото осигурување за 1976 година ќе се врши привремено финансирање за потребите на Стручната служба врз основа на планот на приходите и расходите за јануари — март 1976 година, а најмногу до една четвртина од вкупните приходи распоредени со финансискиот план од минатата 1975 година.

##### Член 3

Во периодот на времено финансирање, средствата за лични доходи на вработените ќе се обезбедат според личниот доход исплатен во декември 1975 година.

За потребите на регресот за годишен одмор и општествена исхрана на вработените ќе се постапи согласно одредбите на општествен договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во основните организации на здружениот труд во општествените дејности.

## Член 4

За трошоци на работење, амортизација, законски и договорни обврски ќе се обезбедат средствата најмногу 25% од извршените расходи во 1975 година.

## Член 5

Приходите што ќе се остварат и расходите што ќе се извршат во текот на привремено финансирање сочинуваат составен дел на финансискиот план на Стручната служба на Заедницата за 1976 година.

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-1426  
29 декември 1975 година  
Крива Паланка

Претседател,  
Благој Китановски, с. р.

59.

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 21, став 1, точка 11 и член 22 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници, одржана на 14 ноември 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА НАБАВКА НА ЛЕКОВИ ШТО СЕ ПРЕПИШУВААТ И ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ**

## I

Осигурените лица учествуваат во трошоците за набавка на лекови што се препишуваат и издаваат на рецепт со износ од 3,00 динари по еден лек, освен за лековите за чија примена е потребна непосредна интервенција од стручен здравствен работник.

## II

Осигурениците — деца до (15) петнаесет годишна возраст не учествуваат во трошоците за набавка на лековите што се препишуваат и издаваат на рецепт.

## III

Осигурените лица го плаќаат утврдениот износ на учеството од точка 1 на оваа одлука на здравствената организација на здружениот труд која им го издава лекот.

## IV

Оваа одлука влегува во сила 8-от ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 01-1172  
3 ноември 1975 година  
Крива Паланка

Претседател,  
Благој Китановски, с. р.

## СИЗ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — КРАТОВО

60.

Врз основа на член 9 став 1 точка 3 и чл. 12 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 13 став 1 точка 3 од Статутот на СИЗ на основното образование — Кратово, Собранието на Самоуправната интересна заедница на основното образование — Кратово, на својата редовна седница одржана на ден 16 јануари 1976 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1976 ГОДИНА**

## Член 1

Висината на стапката на придонесот од личен доход од работен однос за основно образование за 1976 година се утврдува во износ од 4,50% (сметано на бруто личен доход).

## Член 2

Придонесот за основно образование се пресметува и уплатува согласно чл. 19 став 1 алинеја 1 и чл. 20, 22 и 23 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ бр. 5/74) а во врска со чл. 13 од Законот (сојузен) за применување на прописите и за решавање на судирите на републичките односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 36/75).

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Кратово“, „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. II. 1976 година.

Бр. 18  
19 јануари 1976 година  
Кратово

Претседател  
на СИЗ за основно образование  
Кратово,  
Светлана Николовска, с. р.

## И С П Р А В К А

НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД И ДРУГИТЕ ЛИЧНИ ПРИМАЊА НА СЕКРЕТАРИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ (објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 45/75), при печатењето на весникот испуштени се потписниците на следните самоуправни интересни заедници:

За Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита,

Селман Рустеми, с. р.

За Републичката заедница на културата,

Владимир Поповски, с. р.

За Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата,

Олга Шопова, с. р.

Од Републичкиот секретаријат за труд,  
Скопје, бр. 06-74/1/1976 година.

**ИСПРАВКА**

**НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ВО СУДОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД** (објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 47/75), се поткраднала печатна грешка, поради што се дава следната исправка:

Во точка 3 во Основниот суд на здружениот труд во Скопје, наместо зборовите: „а) постојани судии — 3“ треба да стои: „а) постојани судии — 5“.

Од Редакцијата на Службен весник на СРМ — Скопје.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на осигурувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 31/75, се поткраднале долунаведените грешки, па се дава

**ИСПРАВКА**

**НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА**

Во член 2, оддел XXVIII, во поднасловот: „4. Работни места во воздушната пловидба“, по точката 3 се додава став втори, кој гласи:

„Секои 12 месеци поминати на работните места под 1, 2 и 3 се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци“.

Во истиот поднаслов, во став втори на точка 4 се бришат зборовите: „1 до“.

Од Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, бр. 01-1007/2-75 од 15 јануари 1976 година.

**Објасен дел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ**

Пред Окружниот суд во Скопје заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Перо Георгиевски од Скопје, ул. „737“ бр. 15, застапуван од Александар Паковски, адвокат од Скопје, против тужената Јелка Георгиевска, родена на 16. III. 1954 година во Санад — Чока, од татко Чедомир Шариќ од Скопје, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Јелка Георгиевска во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави лично на судот или да ја соопшти нејзината адреса. Во спротивно ќе ѝ се одреди привремен старател кој ќе ја застапува во овој спор до неговото окончување.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2302/74 (2)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак на тужителот Мугни Требишта од Дебар, ул. „Амди Лени“ бр. 40, против тужената Менмуне Требишта, род. Касапи од Дебар, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Менмуне Требишта — Касапи да се јави на овој суд или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно судот ќе ѝ определи старател кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 869/75. (6)

Пред Окружниот суд во Скопје се води граѓанска постапка по тужбата на тужителот Браим Редџипи од нас. Сингелиќ, ул. „К. Петковиќ“ бр. 46,

против тужената Фејзи Вејсели од Скопје, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Фејзи Вејсели од Скопје, сега со непознато место на живеење, во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, да се јави во овој суд лично или писмено или да ја достави својата адреса или да определи свој полномошник, кој ќе ја застапува во постапката. Во спротивно ќе ѝ се постави привремен старател кој ќе ги штити нејзините интереси до појавувањето.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2170 од 2. XII. 1975 година. (7)

Пред Окружниот суд во Скопје тужителката Павловиќ Румена, родена Петкова, со стан на ул. „Партизанска“ бр. 51 — Демир Капија, Неготијско, поднесе тужба за развод на брак, против тужениот Павловиќ Животиќ од Демир Капија.

Бидејќи сегашната адреса на тужениот е непозната се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да ја соопшти на судот сегашната своја адреса. Во спротивно ќе му биде поставен старател кој ќе ја застапува неговите интереси во овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1444/75. (8)

**ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА**

Матески Пројче од село Зрзе, Прилеп, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Матеска Петра од село Лепец, сега со непозната адреса.

Бидејќи тужената е во неизвесност, се моли во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во спротивно, на истата ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 703/75. (3)

Цезије Мујдиновска од село Крани, Ресенско, поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Шефик Мујдиновски од село Крани, сега со непознато место на живеење во САД.

Бидејќи тужениот Шефик е во неизвесност се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во спротивно ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 555/75. (5)

**ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО**

При Општинскиот суд во Куманово покрената е постапка од страна на предлагачот Бекири Нухи од село Черкези, општина Куманово, за утврдување на смрт на лицето Бекири Вели Наип од село Черкези. Се повикува истиот, доколку е жив, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави на судот, како и секој оној што знае за неговиот живот да му јави на судот. Во спротивно, по истекот на предвидениот рок и изведувањето на останатите докази, споменатото лице ќе биде прогласено за умрено.

Од Општинскиот суд во Куманово. Р. бр. 243/75.

**ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП**

При Општинскиот суд во Прилеп, под Р. бр. 174/75 се води постапка за докажување на смртта на лицето Исмија Абдулов Ибоски, роден на 5. VII. 1957 година во село Дебреште, од татко Абдула и мајка Арзија, за кој се смета дека умрел на 5. XII. 1957 година. Се повикува истиот доколку е жив или секое лице кое знае нешто за него, да се јави на овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ по што ќе се смета дека истиот умрел на 5. XII. 1957 година.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 174 од 27. VI. 1975 година. (1)

## СОДРЖИНА

	Страна		
18. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодбите за промена на затечените цени на производителите на услугите	33	48. Одлука за определување основица за пресметување и плаќање на придонесот и за остварување на правата по основ на здравственото осигурување на самостојните занаетчи, самостојните угостители, превозници, адвокати, свештеници и колпортери	41
19. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање кредити од средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница	33	49. Одлука за утврдување основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за 1976 година	41
20. Одлука за определување на работни места што имаат карактер на определени должности во казнено-поправна установа и Воспитно-поправниот дом во Тетово	33	50. Одлука за стапката на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес по осигуреник за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост за 1976 година	42
21. Решение за именување на претседател на Републичкиот совет за прашања на општественото уредување и членови на овој совет од редот на општествените, научните и стручните работници	34	51. Одлука за височината на износот на помошта за спрема на секое новородено дете	42
22. Решение за именување на претседател на Републичкиот совет за стопански развој и економска политика и членови на овој совет од редот на општествените, научните и стручните работници	34	52. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за патување, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита	43
23. Решение за именување виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	35	53. Одлука за височината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица	43
24. Решение за разрешување од должност потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи	35	54. Одлука за височината на постојниот износ на учество на осигурените лица во трошоците за користење на издадени лекови за 1976 година	44
25. Решение за изменување и дополнување на Решението за определување здравствени организации за вршење испитување на здравствената исправност над прехранбените продукти и над предметите за општа употреба	35	55. Одлука за аконтационо зголемување на цените на услугите при Медицинскиот центар во Штип и Здравствената станица — Винаца за 1976 година	44
26. Правилник за пресметувањето, уплатувањето и враќањето на здружените средства	36	56. Одлука за формирање Лекарска комисија за подрачјето на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца	45
27. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 25/75 од 20 ноември 1975 година	36	57. Одлука за именување членови на Лекарската комисија за подрачјето на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца	45
<b>Општи акти на самоуправните интересни заедници</b>			
42. Одлука за стапките и тарифата на придонесот за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1976 година	37	58. Одлука за привремено финансирање на потребите на Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца	45
43. Одлука за височината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година	37	59. Одлука за привремено финансирање на потребите на Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца	45
44. Одлука за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци	38	59. Одлука за утврдување на износот на учеството на осигурените лица во трошоците за набавка на лекови што се препишуваат и издаваат на рецепт	46
45. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за обезбедување вршењето на стручните, финансиските и административните работи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп	39	60. Одлука за утврдување на стапката на придонесот за основно образование за 1976 година	46
46. Одлука за стапките и тарифите на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство за 1976 година	39	<b>Исправка</b> на Посебниот општествен договор за критериумите и мерилата за усогласување на личниот доход и другите лични примања на секретарите на републичките самоуправни интересни заедници	46
47. Одлука за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделните категории лица надвор од работниот однос осигурени по Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението	40	<b>Исправка</b> на Одлуката за определување бројот на судиите во судовите на здружениот труд	47
		<b>Исправка</b> на Одлуката за утврдување на работните места на кои стајот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степено на зголемувањето на стајот на осигурувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба	47